

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА

Институција/ Претпријатие/ Организација: ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Период: 2020 год.

Вкупна вредност: 69.960.000 ден.

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
 “СТРЕЖЕВО”
 БР. 05-878/11
 28.11.2019 ГОД.
 БИТОЛА

Задолжителни елементи:

Одржување

- По проект, по години

Назив на проект / активност	Краток опис	Предвиден буџет за тековна 2020 година	Предвиден буџет за следна 2021 година	Извор на финансирање
	I. ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ	5.100.000		
	1. Брана и акумулација „Стрежево“	500.000		
1 Санација на кос затворач на Брана „Стрежево“	1. Санација на кос затворач на Брана - промена на челично јаже	500.000		Сопствени средства
	2. Градежно одржување	4.600.000		
2 Управна зграда - Дирекција	1. Изведба на енергетски ефикасна фасада на управна зграда и промена на дограма	4.000.000		Сопствени средства
3 Управна зграда - Стопански двор	2. Изведба на енергетски ефикасна фасада на управна зграда и промена на дограма	600.000		Сопствени средства
	II. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ	1.700.000		
	1. Ски лифтови и Чајцилница	1.700.000		
4 Инвестиционно одржување на Спортски објекти	1. Замена на челично јаже од Ски лифт Сапунчица и Ски лифт Чука	1.700.000		Сопствени средства
	ВКУПНО (I+II) :	6.800.000		

Нови инвестиции

- По проект, проекција за 3 години

Назив на проект / активност	Краток опис и статус на реализација	Предвиден буџет за тековна 2020 година	Предвиден буџет за следна 2021 година	Предвиден буџет за следна 2022 година	Извор на финансирање
	I. ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ	41.860.000	300.000.000	0	
	1. Детална цевководна мрежа	19.000.000	300.000.000	0	
1 Изградба на нов цевковод од Брана до зафат ГО (прва фаза)	1. Изградба на нов цевковод од Брана до зафат ГО (прва фаза) за бај-пасирање на снабдувањето со технолошка вода на РЕК Битола и за водоснабдување на градот Битола и Општините Могила и Новаци	10.000.000	300.000.000		Сопствени средства во износ од 10.000.000 денари, останатиот износ од 300.000.000 ден. во 2020 година и 300.000.000 ден. во 2021 година со поддршка на Влада на РСМ, ЕЛЕМ, Мин. за земј. средства, грантови
2 Изградба на нови цевководи	2. Изградба на нови цевководи и инсталирање на соодветна хидромеханичка опрема	5.000.000			Сопствени средства
3 Проширување на Деталната цевководна мрежа	3. Проширување на Деталната цевководна мрежа во Битола, Могила, (с.Секирани, с.Породин, с.Црнобуки ...)	3.000.000			Сопствени средства во износ од 3.000.000 денари, останатиот износ од 200.000.000 ден. во 2020 година денари со поддршка на Влада на РСМ, Мин. за земј. средства, грантови
4 Дислокација на одредени делници од Детална цевководна мрежа	4. Дислокација на Деталната цевководна мрежа за комасација на земјиште во с.Егри	1.000.000			Сопствени средства во износ од 1.000.000 денари, останатиот износ од 20.000.000 ден. во 2020 год. со поддршка на Влада на РСМ, Мин. за земј. средства, грантови
	2. Деловно - технички апликации, електроника и далечинско управување	1.000.000			

	Назив на проект / активност	Краток опис и статус на реализација	Предвиден буџет за тековна 2020 година	Предвиден буџет за следна 2021 година	Предвиден буџет за следна 2022 година	Извор на финансирање
5		1. Набавка на информатичка опрема (компјутери, принтери и останата опрема) за потребите на претпријатието	1.000.000			Сопствени средства
		3. Електроника, далечински надзор и управување	5.000.000			
6	Динамичка регулација на системот	1. Софтвер за динамичка регулација на системот (втора фаза)	5.000.000			Сопствени средства во износ од 5.000.000 денари, останатиот износ од 25.000.000 ден. во 2020 год. со поддршка на Влада на РСМ, Мин. за земј. средства, грантови
		4. Хидромеханичка опрема, хидроцентрали и работилница со металорезачки машини	300.000			
7	Опрема за потребите на хидроцентралите	1. Компресор за полнење на боци во хидроцентралите	300.000			Сопствени средства
		5. Експлоатација и регистрација на возила и сервис	16.560.000			
8	Набавка на товарно моторно возила	1. Набавка на товарно моторно возило камион со носивост до 15 тони	7.000.000			Сопствени средства
9	Набавка на товарно моторно возила	2. Набавка на товарно моторно возило со носивост до 3,5 тони	3.500.000			Сопствени средства
10	Набавка на товарно моторно возила со ладилник за носење на свежа риба	3. Набавка на товарно моторно возила со ладилник за носење на свежа риба за потребите на Рибник	1.000.000			Сопствени средства
11	Набавка на теренски возила	4. Набавка на теренски возила со погон на четири тркала	5.000.000			Сопствени средства

	Назив на проект / активност	Краток опис и статус на реализација	Предвиден буџет за тековна 2020 година	Предвиден буџет за следна 2021 година	Предвиден буџет за следна 2022 година	Извор на финансирање
12	Набавка на цистерна за теренско снабдување со гориво	5. Цистерна за точење гориво на возилата кои се на терен	60.000			Сопствени средства
		II. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ХИДРОЦЕНТРАЛИ	21.000.000			
		1. Елакто - енергетика, производство и продажба на ел. енергија од ХЕЦ и одржување	21.000.000			
13	Фотоволтаична централа	3. Изградба на Фотоволтаична централа со инсталирана моќност до 500 kW лоцирана на Брана „Стрежево“	21.000.000			Сопствени средства
		III. РИБАРСТВО - АКВАКУЛТУРА	300.000			
		1. Рибник - аквакултура	300.000			
14	Апарат за филтрирање на вода за потребите на Рибник	1. Инсталирање на апарат за филтрирање на вода за потребите на Рибник	300.000			Сопствени средства
		ВКУПНО (I+II+III) :	63.160.000			

Изработил:
**Раководител на сектор за
финансиско работење**
Љупчо Ангелевски



Одобрил:
Директор
Методија Граматковски д.е.и.

